



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Sluzbeni vespik SR

Makedonije

91001 Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 16 ноември 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 60

ГОД. XL

Цена на овој број е 68 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламација 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

636.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 28/84 и 30/84) во точка 2 во одредбата под 2 во табелата пред тарифниот број 12.01/4 се додава нов тарифен број 10.07/2, кој гласи: „10.07/2 Сорго“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 440

25 октомври 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

637.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање на посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/83, 21/84, 28/84 и 32/84), во точка 3, во одредбата под 4 во табелата пред тарифниот број 12.01/4 се додава нов тарифен број 10.07/2, кој гласи: „10.07/2 Сорго“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 442

25 октомври 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

638.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на содржината на натриум-хидроксидот и на алуминиумот во бања со натриум-хидроксид — — — — — JUS C.T7.221

2) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на содржината на слободната сулфурна киселина и на алуминиумот во бања со сулфурна киселина — — — — — JUS C.T7.222

3) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на содржината на оксалната киселина и на алуминиумот во бања со оксална и сулфурна киселина — — — — — JUS C.T7.223

4) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на чистотата на дестилирана или дејонизирана вода — — — — — JUS C.T7.224

5) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Гравиметриско одредување на масата на оксидниот слој по единица на површина — — — — — JUS C.T7.225

6) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Микроскопско одредување на дебелината на оксидниот слој. — — — — — JUS C.T7.226

7) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Одредување на дебелината на оксидниот слој со вртливи струи — — — — — JUS C.T7.228

8) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Оценка на квалитетот на затнатооста на оксидниот слој со оценка на губењето на апсорпционата способност. Испитување со боена капка по обработка со киселина — — — — — JUS C.T7.230

9) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Оценка на квалитетот на затнатооста на оксидниот слој со мерење на загубата на масата по потопување во раствор на фосфорна и хромна киселина — — — — — JUS C.T7.231

10) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Оценка на

квалитетот на затнатоста на оксидниот слој со мерење на загубата на масата по потопување во кисел раствор на натриум-мацетат и оцетна киселина или во закиселен раствор на натриумсулфат — — — — — JUS C.T7.232

11) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Проверка на непрекинатооста на тенките оксидни слоеви. Испитување со бакарсулфат — — — — — JUS C.T7.237

12) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Испитување на степенот на сјајноста на анодно оксидираната површина. Метода на спекларна рефлексија под агол од 45°, на тална рефлексија и јасноста на ликот — — — — — JUS C.T7.239

13) Анодна оксидација на алуминиумот и алуминиумските легури. Испитување на изолацијата на оксидниот слој со мерење на пробивниот напон — — — — — JUS C.T7.240

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS C.T7.226, JUS C.T7.230 и JUS C.T7.239 од член 1 на овој правилник чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од тој член се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на алуминиум и алуминиумски легури, кои ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Одредување на содржината на натриумхидроксид и на алуминиум во бања со натриум-хидроксид — — — — — JUS C.T7.221

2) Одредување на содржината на слободна сулфурна киселина и на алуминиумот во бања со сулфурна киселина — — — — — JUS C.T7.222

3) Одредување на содржината на оксалната киселина и на алуминиум во бања со оксална киселина – сулфурна киселина — — — — — JUS C.T7.223

4) Одредување на чистотата на дестилираната или на дејонизираната вода — — — — — JUS C.T7.224

5) Гравиметриско одредување на масата на оксидниот слој — — — — — JUS C.T7.225

6) Одредување дебелината на оксидниот слој со водовртежните струи — — — — — JUS C.T7.228

7) Испитување на компактноста на оксидниот слој со одредување на загубата на масата по потопување во раствор на фосфорна киселина и хромна киселина — — — — — JUS C.T7.231

8) Контрола на компактноста на оксидниот слој со одредување на загубата на масата по потопување во кисел раствор — — — — — JUS C.T7.232

донесени со Решението са југословенските стандарди од областа на анодната оксидација на алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/74);

9) Микроскопско определување на дебелината на оксидниот слој — — — — — JUS C.T7.226

10) Испитување на компактноста на оксидниот слој со капка боја по обработката во киселина — — — — — JUS C.T7.230

11) Испитување на континуитетот на тенки слоеви (тест со бакарсулфат) — — — — — JUS C.T7.237

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на анодната оксидација на алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/74).

12) Анодна оксидација на алуминиум и алуминиумски легури. Испитување на степенот на сјајноста на анодна оксидирана површина — — — — — JUS C.T7.239

13) Анодна оксидација на алуминиум и алуминиумски легури. Испитување на изолацијата на оксидниот слој со мерење на пробивниот напон — — — — — JUS C.T7.240

донесени со Решението за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумските легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/77).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

Бр. 50-14240/1
5 октомври 1984 година.
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

639.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за техничка опрема на јавните патишта, кој го има следниот назив и ознака:

Техничка опрема на јавните патишта. Заштитни огради, челични. Технички услови за поставување — — — — — JUS U.S4.110

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-14232/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

640.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАГЛЕН И КОКС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за јаглен и кокс кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на влага во аналитичка мостра на јаглен. Директна гравиметриска метода — — — — — JUS B.N8.311

2) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на сулфур во јаглен — — — — — JUS B.N8.313

3) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на вкупниот сулфур во камен и мрк јаглен и лигнит по метода на Ешко — — — — — JUS B.N8.315

4) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на вкупниот сулфур во камен и мрк јаглен и лигнит по метода на изгорување на висока температура — — — — — JUS B.N8.316

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на јагленот и коксот што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Определување на формата на сулфурот во камен и мрк јаглен и лигнит — — — — — JUS B.N8.313

2) Определување на вкупниот сулфур во камен и мрк јаглен и лигнит по метода на Ешко — — — — — JUS B.N8.315

3) Определување на вкупниот сулфур во камен и мрк јаглен и лигнит по метода на изгорување на висока температура — — — — — JUS B.N8.316
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на испитување на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/63).

4) Определување на влагата во аналитичката мостра на јаглен со директна гравиметриска метода — — — — — JUS B.N8.311
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на испитување на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-14227/1

5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

641.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФТАЛНИ, МАЛЕИНСКИ И АДИПАТНИ ЕСТРИ, ТЕХНИЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за фтални, малеински и адипатни естри, технички, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Ди-(2-етилхексил)-фталат (DOP), технички. Технички услови — — — — — JUS H.B2.036

2) Ди-(2-етилхексил)-фталат (DOP) технички. Определување на содржината на естри (како DOP). Волуметриска метода — — — — — JUS H.B8.433

3) Фтални, малеински и адипатни естри, технички. Определување на волуменската маса на 20°C со помош на ареометар — — — — — JUS H.B8.434

4) Фтални, малеински и адипатни естри, технички. Определување на динамичката вискозност на 20°C со помош на вискозиметар по Хеплер — — — — — JUS H.B8.435

5) Фтални, малеински и адипатни естри, технички. Определување на индексот на прекршување на 20°C — — — — — JUS H.B8.436

6) Ди-(2-етилхексил)-фталат (DOP), технички. Определување на бои во единици по Хазен. Колориметриска метода — — — — — JUS H.B8.437

7) Ди-(2-етилхексил)-фталат (DOP), технички. Определување на содржината на киселини (како фтална киселина). Волуметриска метода — — — — — JUS H.B8.438

8) Ди-(2-етилхексил)-фталат (DOP), технички. Определување на испарливите материи на 150°C — — — — — JUS H.B8.439

9) Фтални, малеински и адипатни естри, технички. Определување на точката на запаливоста во отворен сад по Маркусон — — — — — JUS H.B8.440

10) Фтални естри (освен диалилфтали), технички. Определување на боите во единици по Хазен по загревање на мострата. Колориметриска метода — — — — — JUS H.B8.441

11) Фтални естри, технички. Определување на остатокот по уситувањето. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.B8.442

12) Фтални и адипатни естри, технички. Определување на содржината на слободниот алкохол. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.B8.443

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS H.B8.433, JUS H.B8.434, JUS H.B8.435, JUS H.B8.436, JUS H.B8.440, JUS H.B8.441, JUS H.B8.442 и JUS H.B8.443, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на фтални, малеински и адипатни естри, технички, кои ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14242/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

642.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОДОВИ ЗА ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ИМИЊАТА НА ЗЕМЈИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за кодови за претставување на имињата на земјите, кој го има следниот назив и ознака:

Кодови за претставување на имињата на земјите — — — — — JUS I.B8.001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на кодови за претставување на имињата на земјите од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Бр. 50-14237/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

643.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за огноотпорен материјал, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Огноотпорен материјал. Дефиниција и општа поделба на стандардите — — — — — JUS B.D6.100

2) Огноотпорен материјал. Методи за физички испитувања. Одредување на притисна цврстина при собна температура на густо обликувани огноотпорни производи — — — — — JUS B.D8.304

3) Огноотпорен материјал. Методи за физички испитувања. Одредување на притисна цврстина на собна температура на обликувани изолациони огноотпорни производи — — — — — JUS B.D8.309

4) Огноотпорен материјал. Методи за физички испитувања. Одредување на привидна густина на зрнасти огноотпорни материјали и суровини — — — — — JUS B.D8.311

5) Огноотпорен материјал. Методи за физички испитувања. Одредување на привидната густина и привидниот порозитет на хемиски врзани цигли — — — — — JUS B.D8.314

6) Огноотпорен материјал. Методи за физички испитувања. Одредување на привидна густина, привиден и вкупен порозитет на базни огноотпорни материјали сврзани со тер, сврзани со тер Temperувањето и натопени со тер — — — — — JUS B.D8.315

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на огноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Огноотпорен материјал. Дефиниција. Општа поделба на стандардите — — — — — JUS B.D6.100

2) Огноотпорен материјал. Методи за одредување на притисната цврстина при собна температура — — — — — JUS B.D8.304 донесени со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/58).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14238/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

644.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за радиокомуникации, кој го има следниот назив и ознака:

Радиокомуникации. Предаватели.
Карактеристики на предаватели за едно-канални радиотелефонски емисии, со еден бојчен опсег и со потиснат носител, што се користат во фиксна служба во опсезите MF и HF — — — — — JUS N.N.6.395.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на радиокомуникации од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14229/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

645.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО ТЕЧНА СОСТОЈБА И ЗА ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ ТЕЧНОСТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за хемиски производи во течна состојба и за испарливи органски течности, кои ги имаат следните називи и ознаки:

парливи органски течности, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Хемиски производи во течна состојба, технички. Определување на зафатнинската маса со помош на пикнометар на 20°C — — — — — JUS H.B.8.030

2) Испарливи органски течности, технички. Определување интервалот на вриење на органските растворувачи — — — — — JUS H.B.8.034

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Определување на релативната густина на течни органски соединенија — — — — — JUS H.B.8.030
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хемиските соединенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14243/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

646.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за руди и концентрати, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Руди и концентрати. Оловен концентрат. Определување на бизмут. Колометричка метода — — — — — JUS B. G.8. 404

2) Руди и концентрати. Оловен концентрат. Определување на содржината на антимон. Фотометричка метода — — — — — JUS B. G.8. 405

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на руди и концентрати што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14239/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

647.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОСТОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за мостови, кој го има следниот назив и ознака:
Испитување на мостови со пробни
оптоварувања — — — — — JUS U. M1. 046

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на мостови чија изградба ќе започне од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14233/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

648.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АКУСТИКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за акустика, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Бучава од пловни објекти. Мерење на бучавата предизвикана од пловните објекти — — — — — | JUS Z. P1. 001 |
| 2) Бучава на воздухоплови. Мерење и утврдување на надворешната бучава на земја, без фреквенциска анализа — — — | JUS Z. P1. 002 |
| 3) Акустика. Постапки на класирање за статистичка обработка на случајни осцилации — — — — — | JUS Z. P1. 003 |
| 4) Градежна акустика. Испитување на бучавата на елементи на водоводни инсталации. Лабораториски мерења — — — | JUS U. J6. 230 |
| 5) Градежна акустика. Мерење на бучавата на водоводни инсталации на терен — — — — — | JUS U. J6. 232 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на акустиката од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14230/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

649.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САДОВИ ПОД ПРИТИСОК

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за садови под притисок, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Садови под притисок. Видови — — | JUS M. E2. 150 |
| 2) Садови под притисок. Заварување. Жлебови — — — — — | JUS M. E2. 162 |
| 3) Садови под притисок. Вентили на сигурност — — — — — | JUS M. E2. 170 |
| 4) Садови под притисок. Избор на различни лимови за делови на стабилни садови под притисок — — — — — | JUS M. E2. 231 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард JUS U. E2. 152 од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на садови под притисок што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Применувањето на југословенските стандарди JUS M. E2. 162, JUS M. E2. 170 и JUS M. E2. 231 од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Садови под притисок. Видови — — JUS M. E2. 150 донесен со Правилникот за југословенските стандарди за термоенергетски уреди и садови под притисок („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-14228/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

650

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И ЗА СРОДНИ ПОСТАПКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за заварување и за сродни постапки, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Заварување и сродни постапки. Класа за квалитетот на заварените спојев изведени со топењето на челик — — — — — JUS C.T3.010
- 2) Додатни и помошни материјали за заварување. Испитување на заварувањето со помош на епрувета со променлив зјај — — — — — JUS C.T3.058

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард JUS C.T3.010 од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на заварување и на сродни постапки од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Применувањето на југословенскиот стандард JUS C.T3.058 од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-14235/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

651.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ, РАБОТИ И УСЛУГИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за означување на производи, работи и услуги што го има следниот назив и ознака:

Означување на производи, работи и услуги, Општи правила — — — — — JUS A. A0.006

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-14236/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

652.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛИМЕНКИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ ХРАНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за лименки за конзервирање храна, кој го има следниот назив и ознака:

Лименки за конзервирање храна.
Тркалезни цилиндрични лименки за пре-
хранбени производи. Поклопка – дно и
прирабница. Облик и мерки — — — — — JUS M.Z2.045

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член
1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има
следниот назив и ознака:

Амбалажа од бел лим. Тркалезни ли-
менки за месо, овошје и зеленчук. Покло-
па (дно). Облик и мерки — — — — — JUS M.Z2.045
донесен со решението за југословенските стандарди за ли-
менки за месо, овошје и зеленчук („Службен лист на
СФРЈ”, бр. 44/58).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на дванае-
сет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ”.

Бр. 50-14225/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

653.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕНКИ
ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ ХРАНА И ЗА СТАКЛЕНА АМБА-
ЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за лименки за конзервирање храна и за стакле-
на амбалажа за прехранбената индустрија, кои ги имаат
следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Лименки за конзервирање храна.
Опредување на капацитетот — — — — — | JUS M.Z2.025 |
| 2) Лименки за конзервирање храна.
Тркалезни цилиндрични лименки за
овошје и зеленчук. Капацитети на лимен-
ките — — — — — | JUS M.Z2.048 |
| 3) Стаклена амбалажа за прехранбе-
на индустрија. Поклопки за тегли со сис-
тем за затворање ТО — — — — — | JUS M.Z2.902 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ли-
менки за конзервирање храна и на стаклена амбалажа за
прехранбената индустрија што ќе се произведат односно
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги
имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Амбалажа од бел лим. Лименки за
месо, овошје и зеленчук. Прирабница и
надолжен спој на плаштот. Форма и мерки — — — — — | JUS M.Z2.046 |
| 2) Стаклена амбалажа за прехранбе-
ната индустрија. Капацитети за стакленки со
систем на затворање Т.О. — — — — — | JUS M.Z2.902 |
- донесен со Правилникот за југословенските стандарди за
стаклена амбалажа за прехранбената индустрија
(„Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/80).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за конзервни лименки („Службен лист на СФРЈ”, бр.
46/74).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ”.

Бр. 50-14226/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

654.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕ-
МИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за чисти хемикалии, кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Технички услови — | JUS H.G2.084 |
| 2) Чисти хемикалии. Динатриум-тет-
раборат-декахидрат. Определување на
содржината на динатриум-тетраборат-де-
кахидрат. Волуметриска метода — — — — — | JUS H.G8.183 |
| 3) Чисти хемикалии. Динатриум-те-
траборат-декахидрат. Мерење на рН-
вредност. Потенциометриска метода — | JUS H.G8.184 |

- 4) Чисти хемикалии. Динатриум-тетраборат-декахидрат. Определување на содржината на хлорид. Турбидиметриска метода — — — — — JUS H.G8.185
- 5) Чисти хемикалии. Динатриум-тетраборат-декахидрат. Определување на содржината на сулфат. Турбидиметриска метода — — — — — JUS H.G8.186
- 6) Чисти хемикалии. Динатриум-тетраборат-декахидрат. Определување на содржината на фосфат. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.G8.187
- 7) Чисти хемикалии. Динатриум-тетраборат-декахидрат. Определување на содржината на тешки метали (како Pb). Колориметриска метода — — — — — JUS X.G8.188
- 8) Чисти хемикалии. Динатриум-тетраборат-декахидрат. Определување на содржината на железо. Колориметриска метода — — — — — JUS X.G8.189
- 9) Чисти хемикалии. Динатриум-тетраборат-декахидрат. Определување на содржината на калциум. Метода на атомска апсорпција — — — — — JUS X.G8.190
- 10) Чисти хемикалии. Динатриум-тетраборат-декахидрат. Определување на содржината на материн нерастворливи во вода. Гравиметриска метода — — — — — JUS X.G8.191

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14241/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

655.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТА НА ДРВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за заштита на дрво, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Заштита на дрво. Заштита на производи од масивно дрво од биолошки штетници. Општи услови — — — — — JUS D.T4.019
- 2) Заштита на дрво. Испитување на превентивното токсично дејствување на хемиските средства за заштита на дрво од ларви на куќна стрижибуба (*Hylotrypeas bajulus*) — — — — — JUS D.T4.046

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на дрво што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14234/1
5 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

656.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБАЛАЖА ОД ДРВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за амбалажа од дрво, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Амбалажа од дрво. Летварица, сложена, плетка — — — — — JUS D.F1.024
- 2) Амбалажа од дрво. Летварица, затворена, мала, јаболчар — — — — — JUS D.F1.027.
- 3) Амбалажа од дрво. Летварица за зеленчук, армирана, длабока — — — — — JUS D.F1.028
- 4) Амбалажа од дрво. Летварица за зеленчук, плетка, армирана — — — — — JUS D.F1.029
- 5) Амбалажа од дрво. Затворен американски сандак — — — — — JUS D.F1.031
- 6) Амбалажа од дрво. Летварица со капак, голема армирана — — — — — JUS D.F1.042

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ам-

балажа од дрво што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Длабока летварица за зеленчук — JUS D.F1.028
- 2) Плитка летварица за зеленчук — JUS D.F1.029
- донесени со Решението за донесување на југословенските стандарди за дрвена амбалажа за овошје и зеленчук („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/54);
- 3) Амбалажа од дрво. Сложена плит-ка летварица — JUS D.F1.024
- 4) Амбалажа од дрво. Затворена мал-ла летварица – Јаболчар — JUS D.F1.027
- 5) Амбалажа од дрво. Затворен аме-рикански сандак — JUS D.F1.031
- 6) Амбалажа од дрво. Голема летва-рица со капак — JUS D.F1.042
- донесени со Решението за југословенските стандарди за амбалажа од дрво („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/66).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-14490/1
9 октомври 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

657.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЈУТАТА

1. На задолжително атестирање подлежи јутеното влакно од видот *Corihogus*, во форма на сечени (средени) или заплеткани влакна, без оглед на начинот на добивање, видот, квалитетот и потеклото, наменето за индустриска преработка (во натамошниот текст: јутата).

2. На испитување на јутата заради задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на јутата:

- 1) видот и класата;
- 2) должината на влакната;
- 3) бојата;
- 4) сјајот;
- 5) финоста на влакната;
- 6) јачината на кинењето;
- 7) деливоста на влакната во снопот;
- 8) сечењето;
- 9) содржината на туѓи примеси и остатоци од кората;
- 10) содржината на влага;
- 11) трговската маса.

Пред испитувањето на карактеристиките на квалите-тот на јутата од став 1 на оваа точка мора да се утврди бруто-масата на секој денк јута што се испорачува.

3. Карактеристиките на квалитетот на јутата што подлежат на испитување се утврдени со следните југосло-венски стандарди, и тоа:

- 1) со југословенскиот стандард JUS F.B1.032 – Тек-стил. Јутени влакна. Технички услови;
- 2) со југословенскиот стандард JUS F.A0.012 – Тек-стилни влакна. Називи и дефиниции.

4. Карактеристиките на квалитетот на јутата од точ-ка 2 на оваа наредба се испитуваат според југословенскиот стандард JUS F.S2.501 – Текстил. Квантитативна и квали-тативна контрола на јутата и кенафот.

5. Земањето извадоци за испитување на јутата заради задолжително атестирање се врши на начинот определен со југословенскиот стандард JUS F.S2.501 – Текстил. Кван-титативна и квалитативна контрола на јутата и кенафот.

6. Извештајот за испитувањето на јутата заради за-должително атестирање содржи податоци за вредностите на карактеристиките на квалитетот на јутата од точка 2 на оваа наредба.

7. За јутата за која со испитувањето ќе се утврди дека ги исполнува пропишаните услови и барања во поглед на карактеристиките на квалитетот, организацијата на здружен труд овластена за атестирање издава атест, кон кој го прилага извештајот за испитувањето.

Атест се издава за секој лот јута.

8. Јутата за која е издаден атест, производителот од-носно увозникот ја означува со атестен знак.

Означувањето со атестен знак се врши на денковите јута со жиг, налепница или етикета, според точка 4 од На-редбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81), при што голе-мината „В” од таа точка изнесува најмалку 15 mm. Под атестниот знак се запишуваат две буквени и две бројни оз-наки, како и бројот на извештајот за испитувањето. Букве-ните ознаки се однесуваат на групата и подгрупата на стандардите, на кои им припаѓа јутата (FB), а бројните оз-наки претставуваат шифра на организацијата овластена за атестирање.

9. За атестирање на јутата може да се овласти органи-зација на здружен труд, која во поглед на опременоста и стручните квалификации на кадрите ги исполнува следни-те услови, и тоа:

- 1) да располага со следната опрема, и тоа:
 - сушилница со температура од 1005C и со автомат-ска регулација;
 - вага, со точност на мерењето од 0,01 g;
 - двометар;
 - друг потребен лабораториски прибор;

2) за работите на атестирање да има работници кои ги имаат следните стручни квалификации, и тоа:

1) висока или виша стручна подготовка од техничка струка, со најмалку три години работно искуство – ако е во прашање работник кој раководи со работите за испиту-вање на јутата;

2) средна стручна подготовка од техничка струка, со најмалку три години работно искуство врз работи на ла-бораториско испитување на јутата – ако се во прашање стручни работници што го изведуваат испитувањето;

3) виша подготовка, со најмалку три години работно искуство врз работи за земање извадоци – ако е во праша-ње работник што работи на такви работи;

4) средна стручна подготовка од текстилна насока со најмалку 10 години работно искуство врз работи во подго-товка на јутата – ако е во прашање класер.

10. Организацијата на здружен труд овластена за атестирање на јутата е должна да изврши атестирање во рок од 20 дена од денот кога лотот јута е подготвен за атестирање.

11. На јутата не се применуваат одредбите на Наредбата за текстилните производи од увоз што во прометот мораат да бидат снабдени со уверение за квалитетот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/78).

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за задолжително атестирање на јутата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/80).

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 31-2336/1-84
16 јануари 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

658.

Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 12 ноември 1984 година, откако утврди дека на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Словенија му престанал мандатот на 4 ноември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1. Се распишува дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Словенија.

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите собранија на општините во Социјалистичка Република Словенија од 17 декември 1984 година до 4 јануари 1985 година.

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието на општината на која ќе се изврши дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор го определува претседателот на собранието на општината.

4. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен лист на СФРЈ”.

5. За спроведувањето на Одлуката ќе се грижат оваа комисија, Републичката изборна комисија и општинските изборни комисии од територијата на социјалистичка Република Словенија.

Бр. 142
12 ноември 1984 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Танп Танпи, с. р.

659.

Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 12 ноември 1984 година, откако утврди дека на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Автономна Покраина Косово му престанал мандатот на 8 ноември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

1. Се распишува дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите собранија на општините во Социјалистичка Автономна Покраина Косово од 17 декември 1984 година до 8 јануари 1985 година.

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието на општината на која ќе се изврши дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор го определува претседателот на собранието на општината.

4. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен лист на СФРЈ”.

5. За спроведувањето на Одлуката ќе се грижат оваа комисија, Покраинската изборна комисија и општинските изборни комисии од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Бр. 144
12 ноември 1984 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Танп Танпи, с. р.

660.

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија објавува

ЛИСТА

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Јеличиќ Вера, родена на 13 август 1952 година, лекар, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ Општа медицина, РО Медицински центар - Шабац.

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија, на 7 ноември 1984 го-

дина, ја утврди Листата на кандидатите, во смисла на член 45 и член 79 став 1 од Законот.

Листата на кандидатите ја потврди Републичката изборна комисија на Социјалистичка Република Србија.

Бр. 140
12 ноември 1984 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Таип Таипи, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 57 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ОДРЖУВАЊЕ“ НА БЕОЧИНСКАТА ФАБРИКА ЗА ЦЕМЕНТ ВО БЕОЧИН ОД 16 АПРИЛ 1980 ГОДИНА

1. Уставниот суд на Југославија, по иницијатива на Перо Јеремик, од Беочин, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 57 од Правилникот за доделување станови на користење на работниците на Основната организација на здружен труд „Одржување“ на Беочинската фабрика за цемент во Беочин од 16 април 1980 година затоа што со нив се уредува при давањето станови на користење на работниците со поголем број бодови да се вреднуваат годините работен стаж на работникот остварен во оваа организација од годините работен стаж остварен во други организации на здружен труд и работни заедници и годините работен стаж остварен надвор од здружениот труд.

2. Со одредбите на член 57 од наведениот правилник е пропишано за добивање стан на користење секоја година работен стаж, што работникот го остварил во оваа организација, да се вреднува со по три бода, секоја година работен стаж на работникот остварен во други организации и работни заедници, со по два бода, а секоја година работен стаж остварен надвор од здружениот труд - со по еден бод.

3. Уставниот суд на Југославија оцени дека различното вреднување на годините работен стаж на работникот, остварен во оваа организација на здружен труд и годините работен стаж остварен во други организации и работни заедници односно вкупниот работен стаж на работникот при доделување станови на користење, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Поблиските причини за донесувањето на оваа одлука се изнесени во точка 4 на Одлуката на Уставниот суд на Југославија У број 144/79 од 5 октомври 1983 година, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83).

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 17 октомври 1984 година, донесе

Одлука

1. Се укинуваат одредбите на член 57 од Правилникот за доделување станови на користење на работниците на Основната организација на здружен труд „Одржување“ на Беочинската фабрика за цемент во Беочин од 16 април 1980 година.

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Беочинската фабрика за цемент во Беочин, на начинот на кој е објавена.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко, Воислав Ракиќ, Душан Штрбац, Јаким Спировски, Славко Кухар, Ратко Мочивник, Рамадан Враниќ, Божидар Булатовиќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо и Милосав Стиловиќ.

У-Бр. 223/80
17 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 24 ТОЧКА 2 ПОД а) ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ, РАЗВОЈ И СТАТИСТИКА НА ОПШТИНА СПЛИТ

1. Со оспорената одредба на член 24 точка 2 под а) од Правилникот се утврдува различно вреднување на работниот стаж остварен во органите на општинска управа Сплит и на работниот стаж остварен надвор од тие органи.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 3 октомври 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство на гласови, донесе

Одлука

1. Се укинува член 24 точка 2 под а) на Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Заводот за општествено планирање, развој и статистика на Општина Сплит од 23 декември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начинот на кој е објавен и оспорениот самоуправниот општ акт.

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-број 249/81 од 11 јули 1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Воислав Ракиќ, Иван Франко, Ратко Мочивник, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Душан Штрбац и Милосав Стиловиќ.

У бр. 156/84
3 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 20 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „БЕЖАНИСКА КОСА“ ВО БЕЛГРАД

1. Со оспорената одредба на член 20 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд Клиничко-болнички центар „Бежаниска коса“ во Белград од 18 јуни 1980 година, работникот за секоја година работен стаж добива 4 бода, а за секоја година работен стаж остварен во организацијата во која работи, работникот добива уште еден бод.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на член 20 од Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 3 октомври 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство на гласови, донесе

Одлука

1. Се укинува член 20 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд Клиничко-болнички центар „Бежаниска коса“ во Белград од 18 јуни 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начинот на кој е објавен оспорениот самоуправен општ акт.

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-број 249/81 од 11 јули 1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/83 од 9 декември 1983 година.

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: д-р Стана Гухиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Воислав Ракиќ, Рамадан Враниќи и д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милисав Стиновиќ, Ратко Мочивник и Душан Штрбац.

У бр. 114/81

3 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/84, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Во член 74 наместо зборовите: „член 74“ треба да стојат зборовите: „член 73“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 13 ноември 1984 година.

ОДЛИКУВАЊА**УКАЗ**

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во областа на информирањето, издавачката и печатарската дејност, со што е сторен значаен придонес во изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Новинско-издавачка и штампарска радна организација „Ослобођење“ – Сараево;

– по повод деведесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи

Радна организација Фабрика соде – Лукавац;

СОУР „Криваја“ Завидовиќи, РО „Борја“ дрвна индустрија и шумарство – Теслиќ;

– за заслуги и успеси постигнати во заштитата, рехабилитацијата, образованието и рекреативно-забавната активност на слепи лица

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Основна организација Савеза слепих БиХ – Бања Лука;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето на тенискиот спорт и за успеси на натпреварите, како и за придонес кон очувањето на револуционерните традиции

Тенис клуб „д-р Младен Стојановиќ“ – Приедор;

– по повод деведесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата од пожар и за развивање на пожарникарството, со што е сторен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

Ватрогасно друштво – Доњи Вакуф;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Поповиќ Мојсија Боровоје;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бркић Данила Раде, Убипарип Јована Гојко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Малиновиќ Миле Владо;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајић Вукана Рајко, Берберовиќ Адама Мухамед, Хасић Едхеме Назим, Кајдић Хасана Јусо, Ковачевиќ Стоја-

на Душан, Мајсторовић Милана Драго, Мухамедагић Хусеина Есад, Њежић Дамјана Лазар, Сопић Давида Марко, Тошић Које Мирко, Васић Михаила Војо, Вуковић Јове Војин;

Од СР Хрватска

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Живковић Милана Никола;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СС ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алуга Глига Стево, Брекић, Стевана др Јован, Мирић Милкана Дане, Средоћ Маријана Давор, Угрица Тривуна Милан, Жуљић Мата др Станко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Гавранић Ивана Милан;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Добрић Јована Јован, Жанетић Антуна Марин;

Од СР Македонија

– за заслуги во развивањето на физичката култура и за успеси на спортските натпревари, како и за придонес кон воспитувањето на младината во духот на самоуправниот социјализам

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Друштво за физичко воспитување и спортска рекреација ПАРТИЗАН – „Горче Петров“ – Скопје;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето и унапредувањето на пливачкиот и ватерполо спортот и за успеси постигнати на натпреварите

Пливачко-ватерполо друштво „Охридски бранови“ – Охрид;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Демир Назим Фируз;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Крстевски Констадинов Цветко-Ангелариј;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Тодоровски Јордан Миле;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Исовски Трифун Сарко, Јовановски Илија Благоја;

Од СР Словенија

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Општа пловидба – Пиран;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги на унапредувањето на архивската служба и за значаен придонес кон проучувањето на културно-историското наследство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Покраински архив – Марибор;

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

СОУП Удружени произвођачи машинске опреме – РО „INDOS“ – индустрија транспортних и хидрауличних машина – Љубљана;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Жорж Хенрик Владо;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Хојкар Карел Ема;

– за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Кавич Јанеза Јоже;

Од СР Србија

– по повод сто и дваесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за значаен придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „Змај Јова Јовановиќ“ – Белград;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното музичко образование и воспитување на младите генерации во духот на братството и единството на нашите народи и народности, како и за придонес кон ширењето на музичката култура

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Школа за основно музичко обзаведување „Душан Сковран“ – Куприја;

– по повод дваесет и петгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги во областа на информирањето и за значаен придонес кон изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

НО „Политика“, ООУР „Илустрована политика“ – Белград;

– за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Работната организација Конфекција „25 мај“ – Коцељево;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лазаревиќ Константина Мирољуб, Марковиќ Цветка Драган;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Богдановиќ Бранка Божидар, Чолиќ Марка Милутин, Ђорђевиќ Јанаћка Младомир, Ђукиќ Светолика Слабољуб, Густинчиќ Драгутина Јурриј, Јулиус Дезидерија Ђука, Лазич Богића Драгомир, Раденковиќ Драгомир, Раденковиќ Драгомира Ђорђе, Вранешевиќ Михаила Данило;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бугановиќ Лазара Ђорђе, Дикић Душана Божидар, Илиќ Душана Аксентије, Колашинац Петра Вокуман, Крнета Сава Стеван, Кушаниќ Мије Иван, Милојевиќ Косте Предраг, Петровиќ Обрада Велизар, Радоичиќ Душана Мирослав, Ранковиќ Светозара Богдан, Савиќ Драгољуба Александар, Вуковиќ Страхиње Предраг, Живуловиќ Симе Живота;

– за особени заслуги во развивањето на свеста на нашите граѓани во борбата за независност на земјата и за придонес кон унапредувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бајалски Георги Ристо, Прља Марка Александар;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Љубисављевиќ Драгутина Светомир, Пешиќ Светомира Душан, Шантиќ Саве Војин, Траиловиќ Десимира Драгољуб;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мацура Мирка Слободан;

Од САП Војводина

– по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во заштитата од пожар и поплави и за развивањето на пожарникарството, со што е сторен значаен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доброволно ватрогасно друштво – Бачко Петрово Село.

Бр. 124

30 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

636. Одлука за дополнување на Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање во 1984 година	1347
637. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1984 година	1347
638. Правилник за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури	1347
639. Правилник за југословенскиот стандард за техничка опрема на јавните патишта	1348
640. Правилник за југословенските стандарди за јаглен и кокс	1349
641. Правилник за југословенските стандарди за фтални, малеински и адипатни естри, технички	1349
642. Правилник за југословенскиот стандард за кодови за претставување на имињата на земјите	1350
643. Правилник за југословенските стандарди за огноотпорен материјал	1350
644. Правилник за југословенскиот стандард за радиокомуникации	1351
645. Правилник за југословенските стандарди за хемиски производи во течна состојба и за испарливи органски течности	1351
646. Правилник за југословенските стандарди за руди и концентрати	1351
647. Правилник за југословенскиот стандард за мостови	1352
648. Правилник за југословенските стандарди за акустика	1352
649. Правилник за југословенските стандарди за садови под притисок	1352
650. Правилник за југословенските стандарди за варување и за сродни постапки	1353

Страна	Страна
651. Правилник за југословенскиот стандард за означување на производи, работи и услуги — — — — — 1353	660. Листа на кандидатите за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Србија 1357
652. Правилник за југословенските стандарди за амбалажа од дрво — — — — — 1353	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 57 од Правилникот за доделување станови на користење на работниците на Основната организација на здружен труд „Одржување“ на Беоцинската фабрика за цемент во Беоцин од 16 април 1980 година — — — — — 1358
653. Правилник за југословенскиот стандард за лименки за конзервирање храна — — — — — 1354	Одлука за оценување на уставноста на член 24 точка 2 под а) од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Заводот за општествено планирање, развој и статистика на Општина Сплит — — — — — 1358
654. Правилник за југословенските стандарди за лименки за конзервирање храна и за стаклена амбалажа за прехранбената индустрија — — — — — 1354	Одлука за оценување на уставноста на член 20 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд Клиничко-болнички центар „Бежаниска коса“ во Белград — — — — — 1359
655. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии — — — — — 1355	Исправка на Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија — — — — — 1359
656. Правилник за југословенските стандарди за заштита на дрво — — — — — 1355	Одликувања — — — — — 1359
657. Наредба за задолжително атестирање на јутата 1356	
658. Одлука за распишување на дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Словенија — — — — — 1357	
659. Одлука за распишување на дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна Покраина Косово — — — — — 1357	